

**Врз основа на член 47 од Статутот на Џудо Федерацијата на Република Северна Македонија се
распишува:**

Ј А В Е Н О Г Л А С

За избор на Генерален секретар на ЏФРСМ за период од четири години:

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да го користи македонскиот јазик
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за вршење на функцијата генерален секретар и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови:

- завршено високо образование VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- активно познавање на англиски јазик и
- најмалку дваесет години активно учество во џудо спортот .

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи:

- Доказ за државјанство
- Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност
- Доказ уверение- диплома за завршен степен на високо образование
- Доказ уверение за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- Доказ -лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот
- Доказ - признат сертификат за активно познавање на англиски јазик;
- Доказ за најмалку дваесет години активно учество во џудо спортот;
- Пријава со писмо за мотивација и
- Кратка биографија со наведено живеалиште/ престојувалиште на кандидатот, email адреса и контакт телефон.

Кандидатите кон пријавата треба да поднесат и докази за исполнување на условите во оригинал или во копија. Условите во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Потребните документи да се достават на адреса:

Џудо Федерација на Република Северна Македонија

Ул. 1732 бр.1 (Градски Парк) во Скопје

Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 7 работни денови, најдоцна до 13.11.2019 година.